



Симболот обележан на уредот, или обележан на неговата документација, покажува дека тој уред не смее да се третира како домашен отпад. Наместо тоа тој уред треба да се предаде во најблискиот пункт за рециклирање на електрички и електронски уреди. Уништувањето треба да се изврши во согласност со локалните закони и во согласност со стандардите за животната средина.



LVASE

SKOLEKS

MK

Скопје: 02/ 322 75 80, ул. Народен Фронт Б-2, Кавадарци: 043/ 412 551, ул. Шишка Б.Б,
Битола: 047/ 242 885, ул. Прилепска 56, Тетово: 044/ 337 919, ул. Илинденска Б.Б
Струмица : 034 / 320 551, ул. Гоце Делчев бр.65

MK УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА

Уважаеми Клиенти,

Благодарим Ви, че избрахте нашия продукт. Надяваме се, че той ще отговори на Вашите изисквания. Внимателно следвайте препоръките, изложени в тази книжка и така Вашият уред ще работи ефикасно. Не се колебайте да ни търсите при необходимост. Ние винаги ще бъдем до Вас, за да Ви сътрудничим при нужда и за да Ви даваме полезна информация за всички продукти с марката "NARDI".

Машината вибрира и е бучна:

- Проверете дали:
 - 1) Сте ги отстранилите сите блокорачки елементи кои се користат при транспорт
 - 2) Машината е нивелирана
 - 3) Има згрутчени работи како што се шаршави, и слично и се наоѓаат на еден крај од тапанот.

Вратата не се отвора

- 1) Почекајте 3 минути по завршувањето на циклусот на перење или во случај на електронските машини, додека не се појави индикаторското светло "крај"

Перењето не е добро исцентрификуирано

- Проверете дали:
 - 1) Алишатата се рамномерно распоредни во тапанот
 - 2) Сте ја одбрале соодветната брзина на вртещи

Машината запира со работа при процесот на перење

- Проверете дали:
 - 1) Има електрично снабдување

Се уште има детергент во преградата

- Проверете дали:
 - 1) Славината е пуштена
 - 2) Филтерот меѓу славината и доводното црево е чист

Алиштата не се чисти на крајот од циклусот

- Проверете дали:
 - 1) Тапанот е преполн
 - 2) Сте употребиле правилно количество детергент
 - 3) Сте ја одбрале правилната програма

Алиштата се собреле или се избледени

- Проверете дали:
 - 1) Сте ја одбрале правилната програма
 - 2) Сте ја одбрале правилната температура

Машината не суши (само за моделите за сушење)

- Проверете дали:
 - 1) Славината е пуштена
 - 2) Одводниот филтер е чист
 - 3) Машината за перење е вклучена (контролното копче е вклучено)
 - 4) Избраната програма е позиционирана на едно од стоп позициите со символот за сушење
 - 5) регулаторот за времето сушење да не е поставен на "0"
 - 6) да не е притиснато копчето "пола попнење"
 - 7) да не е притиснато копчето "нема центрификуирање"

Ако и после овие проблеми, машината се уште не работи обратете се во најблискиот овластен центар за сервис.

Кога е се явите во центартот, информирајте ги за моделот на машината за перење, сервисниот број и типот на проблем. Податоците кои се однесуваат на апаратот се наоѓаат на натписната табличка залепена на вратата на филтерот.
Овие информации е овозможат на техичкиот персонал да ги одбере соодветните резервни делови и поправката побрзо и поефективно да заврши.

Ставете крпа или сад под филтерот да ја соберете водата која се уште може да се наоѓа во филтерот. Отворете ја вратата, одвртете го филтерот и извадете го со вртење во спротивна насока на стрелките на часовникот (слика 21).

Филтерот мора периодично да се чисте.

Исплакнете го филтерот со вода да го исчистите. Вратете го назад, свртете во насока на стрелките на часовникот и проверете дали е хермитички затворен.

ОДРЖУВАЊЕ

Отстранување на пречките

Ако машината не работи правилно, проверете ги следните проблеми пред да повикате техничка помош.

Машината не работи (светлата за предупредување се исклучени)

- Проверете дали:
- 1) Има електрично снабдување
- 2) Штекерот е правилно приклучен
- 3) Копчето за вклучување е притиснато, ако нема копче за вклучување дали копчето за програмите е извлечено на надвор.

Машината не работи (светлата за предупредување се исклучени)

- Проверете дали:
- 1) Копчето за програма е подесено на одбраната програма
- 2) Вратата е добро затворена
- 3) "старт" копчето е притиснато (за електронските модели)
- 4) Проверете дали во дадените предупредувања пишува "машината не се полни со вода"

Машината за перење не се полни со вода

- Проверете дали:
- 1) Има вода во водоводниот систем
- 2) Доводното црево е поврзано со машината
- 3) Славината е отворена
- 4) Филтерот е блокиран. Ако е, исчистете го филтерот откако ја исклучите машината од електричното напојување

Машината за перење континуирано зема и исфрла вода:

- Проверете дали:
- 1) Одводното црево е инсталирano на соодветна висина (60-90cm)
- 2) Крајот на одводното црево да не е во вода

Машината не исфрла вода или не врти

- Проверете дали:
- 1) Одводното црево е правилно поврзано
- 2) Одводното црево е свиткано
- 3) Одводниот филтер е блокиран
- 4) Сте ја одбрале функцијата за не-центрифугирање

ЗАБЕЛЕШКИ И КОРИСНИ СОВЕТИ ЗА КОРИСНИКОТ

- Машината за перење е дизајнирана само за домашна употреба и секоја друга употреба е неправилна и потенцијално опасна.
- Секоја измена или обид да се промени опремата на било кој начин е опасна за корисникот и може да предизвика оштета на машината за перење.
- Поради тежината на машината за перење посебни безбедносни стандарди мора да се почитуваат при работа со машината.
- Машината не смеат да ја користат деца кои не се под надзор.
- Секоја измена на водоводниот или електричниот систем мора да ја спроведе овластен техничар.
- Кога ја позиционирате машината, внимавајте напојниот кабел да не е свиткан и да биде лесно достапен.
- Пред да почнете да работите со машината, отстранете го материјалот од пакувањето и уредот за заклучување кој се користи за заштита при транспорт (заштитни навртки). Ако не се отстранат овие навртки може да дојде до сериозна оштета на машината и на вашиот дом.
- Ако машината се инсталира на под со тепих, проверете дали има слободен воздух за циркулација меѓу машината и подот.
- Машината никогаш не смее да биде преполнета.
- Кога работи машината, избегнувајте контакт со водата која истекува од одводното црево бидејќи може да е жешка. Не допирајте го стаклото на вратата бидејќи се загрева при работа на машината.
- Перете само алишта кои можат да се перат во машина. Ако не сте сигурни проверете ги упатствата на произведувачот на етикетата прикачена на облеката (види симболи за грижа на облеката)
- Пред да ја наполните машината, испразнете ги цебовите. Тврди или остри предмети како што се монети, игли, шајки навртки или каменчиња можат да предизвикаат сериозна штета.
- Облека извалкана со супстанции кои содржат петролеум не можат да се перат во машина. Ако дамките сте ги отстраниле со испарувачки средства пред да ги ставите алиштата во машината, почекајте да испарат целосно супстанциите од материјалот.
- Не користете детергенти кои се наменети за рачно перење, бидејќи вишокот пена може да ги оштети внатрешните компоненти.

–Откако е перете илими, ебиња или други влакнести ткеанини, не заборавајте да го проверите филтерот и ако е потребно да го исчистите.

–Се препорачува да ја оставите вратата отворена на крајот од секое перење.

–Во никој случај не смеете да се вршат поправки на машината од страна на неквалификуван техничар бидејќи и сериозно може да се оштети машината. Таквата оштета не влегува во гаранцијата.

–Поправки можат да вршат само лица кои се овластени од сервисните центри. Мора да користите само оригинални резервни делови.

–Овој уред е означен според европската директива 2002/96/EC за отпадок на електрична и електронска опрема.

Со правилно исфрлање на овој производ, ќе спречите потенцијални негативни последици за средината и за човековото здравје кои инаку би биле предизвикани со неправилно исфрлање на производот. За подетални информации, ве молиме консултирајте се со локалната канцеларија, локалната служба задолжена за исфрлање на отпадокот или во продавницата каде сте го купиле овој производ.

Машината не смее да се исключува или вклучува со влажни раце.



Приклучокот за напојниот кабел во кој е вклучена машината мора да има заземување и да е во согласност со безбедносните услови.



Не смее да користите додатни приклучоци или адаптери за да ја поврзите машината со електричното напојување.



Не изложувајте го апаратот на атмосферски влијанија.



ОДРЖУВАЊЕ

Машината за перење е дизајнирана да го намали одржувањето на минимум. Сепак, од особена важност е да ја чистите редовно.





Пред чистење, машината треба да биде исклучена од електричното снабдување и водоводниот систем и славината да бидат исклучени.

ЧИСТЕЊЕ НА МАШИНТА ЗА ПЕРЕЊЕ

Надворешната структура и пластичните делови мора да се чистат само со навлажната крпа.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!!

Никогаш не користете хемикалии, абразивни средства, алкохол, сапун, бензин и други растворувачи да ја чистите машината бидејќи и можат да предизвикаат штета. (слика 20)



По чистење, оставете ја вратата отворена за да се исушат гумените делови.

Повремено мийте ги и преградите за детергент. Извадете ја преградата и исплакнете со вода (слика 20A) и вратете ја назад.

Отстранување на фиоката (слика А или В во зависност од моделот)

Слика А

- Ако на преградата за омекнувач “3“ пишува “push” (турни):
- Отворете ја фиоката;
- Притиснете на зборот “push” со десната рака и повлечете ја фиоката со левата рака (сл А)

Слика В

- Ако на преградата за омекнувач “3“ не пишува “push” (турни):
- Отворете ја фиоката за детергент;
- Фатете ја со двете раце, турнете малку надолу и повлечете (слика В)

ЧИСТЕЊЕ НА ФИЛТЕРОТ

ВНИМАНИЕ!! Пред да почнете со следните операции, проверете дали машината е празна. Филтерот не смее да се отстранува додека работи машината или ако е полн со вода.

МЕ УНАРОДНИ СИМБОЛИ ЗА ГРИЖА НА ОБЛЕКАТА


Пред да ги ставите алиштата во машината и да ја одберете програмата за перење, проверете ја етикетата на произведителот. Табелата подолу дава корисен водич за симболите.

	Нормалнoperење
	Осетливо перење
	Перењена макс 95°
	перење на макс 60°
	перење на макс 40°
	перење на макс 30°
	Рачно перење- чистење со хемикалии
	Белење во ладна вода
	Не е дозволено белење
	сушење хоризонтално
	сушење вертикално
	сушење на закачалка/сушење со центрифугирање
	Сушење со центрифугирање на нормална температура
	сушење со центрифугирање на ниска температура
	Не е дозволено центригирање
	пеглање на макс 200°
	пеглање на макс 150°
	пеглање на макс 100°
	не пеглајте
	чистење со растворувач
	чистење со бензин, чист алкохол и P113 само
	чистење со етил прехлорат, бензин, чист алкохол, p113 и p111
	Не е дозволено чистење со хемикалии


Вратата може да се отвори само по околу 3 минути по секое перење, бидејќи безбедносниот уред е направен да штити од случајно отворање.

Важно: за електронските модели вратата е се отвори кога индикаторот е покаже „крај“.

Исклучете ја машината од електричното напојување пред сервисирање или чистење.



Да ја исклучите машината од струја, повлечете го штекерот, а не кабелот.



По секое перење се препорачува машината да се исклучи од електричното напојување и да се затвори водоводното снабдување.



ПРОИЗВОДИТЕЛОТ НЕ СНОСИ ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА НАПРАВЕНА ПОРАДИ НЕ ПОЧИТУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА БЕЗБЕДНИ СТАНДАРДИ ИЛИ ОВОЈ ПРИРАЧНИК

ОПИС НА МАШИНАТА ЗА ПЕРЕЊЕ

Машината за перење е апарат од дома инството кој може да пере секаков тип на ткаенини кога и да посакате.

›Структурата на машината е направена од челик, кој е направен со просебен процес и потоа е емајлиран за да се одржи надворешниот изглед и да се заштити од нагризување.

›Моторот и другите подвижни делови се направени да обезбедат тивка работа на машината.

- › Големиот тапан од не-рѓосувачки челик е добро наместен да гарантира квалитетно перење и да го продолжи векот на машината.
- › Контролната плоча лесно и едноставно се користи за одберете било кое перење или програма на сушење (види контролната плоча и табелата за програми).
- › Вратата од дебело стакло го олеснува полнењето и празнењето на машината.
- › Соршената рамнотежа на машината е резултат на многу години истаржување со цел да се пронајде правилната рамнотежа меѓу разните подвижни делови.

A - стаклена врата


B - филтер

C - подесувачки ногарки

D - капак

E - тапан

F - контролна плоча




МОНТИРАЊЕ НА МАШИНАТА (Во зависност од моделот)

Машината мора да биде инсталirана од страна на професионални квалификувани техничари според упатствата на производителот. Неправилно инсталирање може да ги повреди луѓето или да го оштети апаратот.

Машината може да се инсталира на било кое место, ако температурата во таа просторија не е под 3 степени и каблите и цревото да се во задниот дел на машината и да се притиснати.

Поради транспорт подвижниот дел од машината е блокиран односно заклучен со 4 спејсери со навртки. Пред да се стартира машината мора да се извадат овие навртки и да се чуваат на сигурно место во случај на преместување на машината.



КАКО ДА ГИ ОТСТРАНИТЕ ДАМКИТЕ

Некои дамки не можат да се отстранат само со перење во машина. Пред да се обидете да отстраните некоја дамка рачно прво обидете се со следните процедури за отстранување на мала површина на крајот од дамката и кон внатре, ова ќе спречи формирање прстен околу дамката. Подолу се наведени неколку методи за отстранување дамки.

·Восок: изгребете го восокот со тап предмет за да не се оштети ткаенината. Потоа со ткаенината поставена меѓу две парчиња апсорбирачка хартија, поминете со пегла преку дамката.

·Пенкало: исчистете со мека крпа натопена во етил алкохол.

Внимавајте да не ја раширите дамката

·Влага: ако ткаенината дозволува употреба на белило, направете циклус на перење со додавање белило во соодветната преграда. Во спротивно натопете го валканскиот дел во хидроген пероксид (10 волум) и оставете да делува 10-15 мин.

·Дамки предизвикани од пегла:

Следете ги упатствата за влага.

·Рѓа: користете производи специјално дизајнирани за отстранување на рѓа, следете ги упатствата за производителот кои се наведени на пакувањето.

·Гума за џвакање: истиријте мраз на дамката, изгребете колку што е можно пове е и потоа истиријте со памучна ткаенина натопена во ацетон (или отстранувач за нокти).

·Боја: не дозволувајте бојата да се исуши. Истиријте го извалканиот дел со растворувач препорачан од производителот на боја (на пример, вода, терпентин, трихлоро етилен) нанесете сапун и потоа исплакнете.

·Кармин: дамки на памук или волн може да се отстранат со влажна крпа. Дамки на свила се отстрануваат со трихлороетилен.

·Лак за нокти: ставете парче апсорбирачка хартија на дамката, потоа натопете го задниот дел на ткаенината со ацетон, и менувајте ја апсорбирачката хартија која е поставена преку дамката. Продолжете со процесот се додека не исчезне дамката.

·Катран или нечистотија: нанесете малку свеж путер на дамката, нека отстои кратко време и потоа измијте со масло од терпентин.

·Трева: нанесете сапун, и ставете малку растворено белило. Добри резултати можат да се постигнат на волнени ткаенини со 90% алкохол.

·Крв: натопете во ладна вода и додадете сол, потоа измијте со сапун.

Технички карактеристики

Модел	LVASE.0000
Димензии: ширина см:	59.5 kg
Висина см	85.0 kg
Длабочина см:	55.0kg
Максимално препорачано полнење при перењето:	6.0 kg
	3.0kg
	1.5kg
Максимални вртежи (ВМ)	1000
Притисок на водата	Min 0.05MPa max 1MPa
Максимална апсорбирачка моќност/ електрично поврзување	Види табела со карактеристики



Препорачано време и квантитет на сушење

Тип на ткаенина	време	Тип на сушење
памук	Макс.кг 3.0 кг	150 - 140 мин
памук	Макс.кг 3.0 кг	120 - 100 мин
синтетика	Макс.кг 1.5 кг	120 - 100 мин
синтетика	Макс.кг 1.5 кг	100 - 40 мин

Препорачаното време е чисто индикативно, и зависи од типот на ткаенината и искуството на корисникот.


Кога е завршен циклусот на перење, циклусот на сушење мора да се спроведе во две фази, сушеј и го полнењето секој пат.

Затворете ги дупките со дадените капачиња кои се наоѓаат во есенцето со документите.



Поради транспорт подвижниот дел од машината е блокиран односно заклучен со 4 спејсери со навртки. Пред да се стартира машината мора да се извадат овие навртки со шрафцигер.


Ставете го шрафцигерот во дупките и постапете како што е покажано на сликтите да ги извадите 4 пластични спејсери.



ИНСТАЛИРАЊЕ НА МАШИНАТА ИЗРАМНУВАЊЕ НА МАШИНАТА

Откако е одберете соодветна позиција, нивелирајте ја машината внимателно со подесувачките ногарки. Внимателно мора да ја одберете позицијата, да ја нивелирате машината и да ги провеете навртките за заклучување.

Ако нивелирањето не е правилно направено, машината е биде во нестабилна позиција и е работи бучно што може да доведе до оштета.



Ако машината е поставена на под со илим, мора да има циркулација меѓу машината и подот.


Не се препорачува машината да се инсталира во простории каде температурата е може да падне под нулата.

ПОВРЗУВАЊЕ НА ВОДОВОДНИОТ СИСТЕМ

-Притисокот на водата од водоводниот систем мора да биде меѓу 0.05 и 1.00 Мпа.(0.5-10 бари)


-Пред да го поврзете доводното црево за вода, отворете го вентилот и нека истече малку вода. Доводните цевки вака е се прочистат од нечистотии, како што се песок или рѓа (оваа операција е важна кога машината за перење се поврзува на нов доводен систем или ако системот не се користел подолго време).

-Поврзете го доводното црево на вентилот за ладна вода.



Важно: на електронските машини за перење кои се опремени со двоен соленоид вентил (топла и ладна вода), поврзете го црвеното црево на вентилот за топла вода а другото црево на вентилот со ладна вода.

Ако нема вентил со топла вода, и двете црева мора да се поврзаат на вентилот со ладна вода преку делот кој е даден (слика 5A)




-Ставете го делот за миење на филтерот кој е даден во опремата меѓу цревото и вентилот и завртете цврсто (слика5)

Важно: користете нова цевка која е дадена со машината; не употребувајте ја старата.

-Наместете го делчето за миење на другиот крај на доводното црево и навртете го на машината за перење(слика6)

-Доводната славина мора целосно да биде отворена кога машината пере.



Табела за програми

Копче за програмирање	Темпера-Тура	Ознака за температура на перење	Тип на ткаенина	Преграда за детергент	Активирани копчиња			
Ладно перење	COLD Студена	—	Осетливи ткаенини		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Рачно сушење	—	—	Памучни и синтетички ткаенини и други соодветни за машинско сушење		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
F	—	—	Плакнење и освежување на перењето		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
G	—	—	Цедење и крајно центрифугирање		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

● активирана функција ○ неактивирана функција додатна со притиснатото копче за пред-перење

* препорачана програма за цели за класификација на енергија според стандардот EN 60456 со максимална брзина на вртежи и одбрано копче за енергетско перење .

*** програмата “волнен циклус” на оваа машина за перење е одобрена од Woolmark за перење облека означена со “волна која може да се пере во машина“ и го носат симболот woolmark company. Следете ги упатствата означенни на ознаката на облеката и оние кои се даени од производувачот на машината за перење.

Табела за програми


Копче за програмирање	Темпера-Тура	Ознака за температурата на перење	Тип на ткаенина	Преграда за дестергент	Активирани копчиња			
A Памук	90°		Многу влакни бели ткаенини со дамки од органско потекло		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
B Памук	75°		Шаршави, кошули, шаршави за маса и крпи кои се отпорни и се многу влакни		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
C Памук*	60°		За кошули, шаршави за маса и крпи кои се отпорни и нормално влакни		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
D Памук	40°		Бели и обоени ткаенини кои се отпорни и многу влакни		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
E Памук	30°		Осетливи обоени ткаенини кои се малку влакни		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
A Синтетика	60°		Многу влакни синтетички обоени ткаенини		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
B Синтетика	40°		Осетливи обоени синтетички ткаенини кои се малку влакни		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
C Синтетика	30°		Осетливи обоени синтетички ткаенини кои се малку влакни		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
A Осетливи ткаенини	40°		Осетливи памучни, вискозни и мешани осетливи ткаенини		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
B Осетливи ткаенини	30°		Осетливи памучни, вискозни и мешани осетливи ткаенини		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
C Волна ***	40°		Волнени ткаенини кои можат да се перат во машина		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
D Волна	30°		Волна која може да се пере во машина		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Осетливи ткаенини E Волна	COLD	—	Волна која може да се пере во машина		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Брзо перење	35°		Осетлив памук, вискозни и мешани осетливи ткаенини малку влакни со време треање од 35/40 мин		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Дневно перење	40°		Осетлив памук, осетливи обоени ткаенини малку влакни од секојдневна употреба.		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

-Цревото за одводна вода мора да биде поставено на најмалку 60 см и не пове е од 90 см од подот (слика 7).

-Ако одводното црево е поврзано со фиксен одводен систем, слободниот крај мора да биде ставен во цевка со минимум внатрешен дијаметар 40мм.

-Поврзувањето на одводното црево со одводниот систем не смее да биде херметички затворен, бидејќи може да предизвика да се насобере воздух и водата да се затне.

-Ако отпадната вода се исфрпа во мијалник, ставете го цревото на специјалниот држач кој е даден и закачете го преку работ на мијалникот. Потоа врзете го цревото и држачот за славината (слика8). За да не дојде до претекување одводот на мијалникот мора да биде чист и водата брзо да истекува.



МОНТИРАЊЕ НА МАШИНАТА


ПОВРЗУВАЊЕ НА ЕЛЕКТРИЧНОТО СНАБДУВАЊЕ

›Проверете дали напонот кој е означен на табелата со технички податоци на задниот дел од машината е ист со напонот на електричното снабдување (слика9)




›Осигурувачите, електричните кабли и сидниот приклучок мора да бидат проценети да ја издржат максималната моност која е дадена на натписната табела.

›На крајот на монтирањето на машината, апаратот мора да се поврзе со електричното снабдување преку двополен приклучок.



›Напојниот приклучок мора да има заземување. Во спротивно, производителот не сноси одговорност за направена штета (слика 10).

›Ако приклучокот со кој е поврзана машината е неисправен или не е во согласност со барањата, истиот мора да биде заменет од страна на квалификуван техничар.



›При одржување, машината мора да биде исклучена од струја.

›Не вклучувајте или исклучувајте машината со влажни раце.

»Ако напојниот кабел е оштетен на било кој начин, мора да контактирате технички сервисен центар.

»Позиционирајте го уредот така што напојниот кабел да биде лесно достапен, за да може лесно да го исклучите од електричното напојување кога е потребно.

УПОТРЕБА НА МАШИНАТА СОВЕТ ПРЕД УПОТРЕБА

Внимание: пред да ја пуштите машината да работи со првото попнење, ви препорачуваме да пуштите еден циклус на перење со празна машина.
На овој начин е проверите дали работи машината и да се исчисти тапанот.



Секогаш кога ја користите машината:

»Проверете дали поврзувањето со водата е цврсто, дали одводното црево е правилно позиционирано (видете поврзување со водоводот) и дали славината е отворена.

»Рацете треба да се суви, потоа приклучете го штекерот во напојниот штек.

»Поделете го перењето според типот на ткаенините (проверете ги ознаките на облеката)


»Проверете дали џебовите се празни бидејќи може остри предмети да го оштетат филтерот или машината.



СУШЕЊЕ:

Ова копче овозможува времето на сушење да го одберете во минути и во автоматскиот мод (на крајот на циклусот на перење) и во мануелниот мод (со рачно перење). Подесеното време се покажува на светлото. Ако сите светла се исклучени, цилусот на сушење нема да се активира.

(видете табела "ПРЕПОРАЧАНО ВРЕМЕ И КВАНТИТЕТ НА СУШЕЊЕ")



ВАЖНО: Употребата на додатните функции зависи од типот на одбраната програма. Следствено на тоа, ако програмата на перење не ја вклучува функцијата, копчето не може а се активира (видете ТАБЕЛА НА ПРОГРАМИ).

КОРИСТЕЊЕ НА МАШИНТА ЗА ПЕРЕЊЕ/СУШЕЊЕ:

УПОТРЕБА НА МАШИНТА ЗА СУШЕЊЕ:

Циклусот на сушење може да се програмира да работи автоматски на крајот од програмите за перење "памук" и "синтетика" или може рачно да се стартира (во случај на рачно перење на пример) со ротирање на селекторот на соодветната позиција. Пред да одберете рачната функција на сушење, алиштата мора да се исцентрифугираат на минимум брзина од 800 вм, или во автоматскиот мод или рачно, за да се изврши сушењето, времето мора да го одберете со притискање на соодветното копче. (видете табела ПРЕПОРАЧАНО ВРЕМЕ И КВАНТИТЕТ НА СУШЕЊЕ)

КОНТИНУИРАНА ПРОГРАМА НА ПЕРЕЊЕ И СУШЕЊЕ (памук и синтетика):

Ставете ги алиштата во тапанот (видете табела ПРЕПОРАЧАНО ВРЕМЕ И КВАНТИТЕТ НА СУШЕЊЕ).

Одберете ја потребната програма за перење со копчето за програми. Подесете ги потребните функции на разните копчиња. Одбере о потребното време на сушење со притискање на копчето со * симбол. Потоа притиснете го старт копчето.

РАЧНА ПРОГРАМА ЗА СУШЕЊЕ:

Рачниот циклус на сушење може да се активира на следниот начин:

Ако алиштата од памук и синтетика сте ги перете на друго место, мора да се исцентрифугираат пред да се сушат.

Ставете ги влажните алишта во машината и подесете ја програмата за центрифугирање на не помалку од 800 вм (голема брзина на вртежи е го намали процентот на влажност на ткаенините, и со тоа е заштеди време и енергија). На крај, копчето подесете го на програмата за сушење и одберете го времето на сушење (видете табела ПРЕПОРАЧАНО ВРЕМЕ И КВАНТИТЕТ НА СУШЕЊЕ) на копчето *. Притиснете го копчето старт.

Предупредување: Оваа функција користете ја кога е строго потребно и само ако програмата која ја ресетирате не работи повеќе од 3 минути. Пред да ја отворите вратата кога ресетирате, почекајте 2 минути да се отключи механизмот за заклучување.

ДОДАТНИ ФУНКЦИИ

Ако одберете некои од следниве копчиња, ќе се вклучи соодветното светло. Ако притиснете некое копче со функција по грешка или ве е потребна функцијата, опцијата оже да се откаже со повторно притискање на копчето.

ПРЕД-ПЕРЕЊЕ:

Притиснете го ова копче за да направите кратко пред перење на максумум температура 40° С и околу 10 минути траење. Оваа функција може да се користи на програмите "ПАМУК", "СИНТЕТИКА" и "ДНЕВНИ".



ВАЖНО: кога ја користите оваа функција, мора да дадете и детергент во соодветната преграда за пред перење.









ДОДАТНО ПЛАКНЕЊЕ:

Машината за перење е дизајнирана да обезбеди намалена потрошувачка на вода. За чувствителна кожа, во области со мека вода или во случај да истекува детергент при последното перење, притиснете го ова копче за да направите уште еден циклус на плаќнење на програмата за перење.

ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ЦЕНТРИФУГАТА

Кога е притиснато ова копче, машината го завршува циклусот на перење и завршува пред да почне центрифугата. Копчето свети.



УПОТРЕБА НА МАШИНТА УПОТРЕБА НА ДЕТЕРГЕНТИ

Машината има фиокка за детергенти со три прегради.

1. преграда за детергент за пред-перење или детергент за натопување (1)
2. преграда за детергент за нормално перење (2)
3. .Преграда за омекнувач, парфем, или избелувач (3)

Употребувајте детергент кој слабо пени и омекнувач (ако е потребно), за типот кој е наведен за автоматски машини за перење. Користете ја дозата која е препорачана.

Важно: преголемо количество детергент е создад многу пена и е дадат slab kvalitet na perenjeto.

Недоволно количество детергент може да не ги исчисти алишатата доволно.

Важно: кога ја полните преградата за детергент важно е детергентот да не претекува во преградата за омекнувач, бидејќи при циклусот на плаќнење ќе се појави пена и на алишатата ќе има бели дамки. На ист начин, омекнувачот не смее да претекува во преградата за детергент бидејќи и перењето ќе има послаб квалитет.

КОГА МОДЕЛОТ БАРА УПОТРЕБА НА ПРЕГРАДА КАКО СИД ЗА ТЕЧНИТЕ ДЕТЕРГЕНТИ


Важно: кога употребувате течни детергенти (препорачано за програми без пред-перење), ставете го посебниот послужавник (ако е даден) како преграден сид внатре во средната преграда "2" (како што е покажано) (слика 17/18) потоа ставете го течниот детергент до максималното ниво кое е наведено.

»Правилно ставете го преградниот сид во фиоката (слика 18). Не заборавјте да го извадите преградниот сид кога користите прашок за перење.

»Затворете ја фиоката пред да почне циклусот на перење.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не отворајте ја фиоката со детергент кога работи машината бидејќи и може да дојде до истекување на вода.

Главни функции на машината за перење



A - копче за бирање на сушење

C - копче за додатни функции

L - старт копче

P - копче за бирање температура и програма

УПОТРЕБА НА МАШИНАТА ЗА ПЕРЕЊЕ

“EASY LOGIC” ТЕХНОЛОГИЈА

Системот “Easy logic” (лесна логика) автоматски го намалува времето на перење и потрошувачката на вода и енергија според количината на облеката ставена во тапанот.

Машината за перење автоматски е програмира пола-полнење или циклус на нецелосно полнење без потреба да се интервенира.

ЦИКЛУС НА ПЕРЕЊЕ:

(следете ги следните упатства и машината за перење е работи според одбранит циклус на перење)

1. Отворете ја вратата. Наполнете го тапанот без да преполнувате. (облека со различна големина го засилува процесот на перење и подобро се распоредуваат при центрифугата).

Предупредување: Не ја преполнувајте машината за перење. Не се препорачува да се перат нешта кои апсорбираат голема количина вода како што се илими.

1. Затворете ја вратата со мал притисок. Проверете да нема заглавени парчиња облека меѓу врататата и гумата.
2. Додадете детергент за перење и омекнувач соодветни за машини за автомастко перење во соодветната преграда (видете дел УПОТРЕБА НА ДЕТЕРГЕНТИ)
3. Затворете ја фиоката за детергент. Не ја отворајте фиоката додека работи машината бидејќи може да предизвика истекување на водата.
4. Свртете го копчето за програмирање (P) да одберете програма и потребната температура според видот на ткаенините кои се перат (видете ТАБЕЛА СО ПРОГРАМИ), потоа притиснете го копчето за старт (L) и циклусот е почне.
5. Одберете ги (C) копчињата со потребните функции (видете ДОДАТНИ ФУНКЦИИ).
6. Притиснете го копчето (L) да се стартира циклусот на перење (видете КОПЧЕ СТАРТ)
7. На крајот на перењето, притиснете го копчето за вклучување и исклучување (G) да ја исклучите машината.
8. Со суви раце исклучете ја машината со електричното снабдување.
9. Отворете ја вратата и извадете ги алиштата.
10. Затворете го доводниот вентил за вода.

УПОТРЕБА НА МАШИНАТА ЗА ПЕРЕЊЕ ПРОМЕНЛИВО ЦЕНТРИФУГИРАЊЕ


Проверка на полнењето при центрифугирање:

Оваа машина за перење е опремена со специјален електронски контролен систем на балансирање на полнењето. Пред секое центрифугирање, системот проверува дали алиштата се распределени еднакво во тапанот. Ако не се распределени еднакво, крајното центрифугирање се намалува поради безбедносни причини. Ако полнењето драстично варира, центрифугата нема да се вклучи.

СТАРТ КОПЧЕ:

Откако сите операции описаны во точките 1 до 8 на делот ЦИКЛУС НА ПЕРЕЊЕ е ги спроведете, притиснете го ова копче да почне циклусот на перење.

Соодветното индикаторско светло е се вклучи по 2-3 секунди да покаже дека вратата е заклучена и програмата е стартирана.



КОПЧЕ ЗА ПРОГРАМИРАЊЕ “СТОП”:

Функцијата стоп ја ресетира машината за перење. Ако, поради некоја причина, сакате да промените програмата за перење или да додадете повеќе алишта при циклусот на перење, једноставно свртете го копчето за програмирање на позиција СТОП. Светлото за СТАРТ е се исклучи.

